ИЗМЕНА ИЛИ ОТКАЖУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ВО МЕОС

- Во МЕОС, во делот Управување со одобренија се кликнува на Пребарувај барања.

	Почетна страница				
-	» Почетна страница				
13	Управување со одобренија	Барања			100507
	Поднеси барање				18-1
	Барање за измена на издадени одобренија	CLIS	REG	ACC	5 31
	Пребарувај барања 🦨				- Star
	Пребарувај одобренија	CLIS - Laboratory	User Registration	My Account	
	Управување со ОЕО				The Party of the P
	Корисни функции	GMS	TDP	ARS	the second s
			101		and the second

- Во паѓачкото мени кај Вид на барање се одбира со клик Барател за поврат на акциза

	АЯМ Пребарај според други критериника Вод на борање	Пробаза Зарана	
	Подаки на барање Делут на регистранија од Делут на ритистранија до Стапус Мал производител на ливо Мал производител на вико Мал производител на жестоки алконолики пијалаци	Одобрение за користеле на под-проставени посталии Варане за коробрение за користеле на церенска посталии Сособрение за користеле на церенска посталии Сособрение за користеле на под-посталии Сособрение за користеле на под-посталии Сособрение за користеле на подноставето транити постала применета за стоин: превсеми со хелезнички пат или со племи контернери Баране за користеле на подноставето транити постала применета за стоин: превсеми со хелезнички пат или со племи контернери Баране за користеле на подноставето транити постала – Исклучки со оберска за користеле на пролицан возми ред стране за на поснеца за засталирање на пиренцијате застала – Исклучки со оберска за користеле на пролицан возми ред Одобрение за на сиски за застали на користеле порими тране на поснеца за засталирање на пиренцијате застала Тране на поснеца за користране на пиренцијате застали Тране на посне на вирства	
9 -	/WEB-DH /views/applif vorkuth/searchApplif vorkuth/searchApplif vorkuth.uhtent	арове за пдавале на одобрине за телекатети прироки. Одобрене за систофутара, провы на телекот и тровилаци на излос о акцени провзводи Одобрене за диструбутара, провы на телекот и тровила, на излачени провзводи Ханфонсци на акцири нарки Занфонсци на акцири на ракстоки акцири придока по (акцени кровскато) Собремена за нацири нарки	

По одбирањето на видот на барање, се кликнува на пребарај

_

. a	Авл	
	Dpešapaj cnopeg ppyrx spirrepryve Bisk va čogave Esparten sa noppir va smuraa Indancij na čogave Imanov Darný va spirrchaudija oa Imanov Chrynic Imanov Naar nposlozadniren va aneo Imanov Naar nposlozadniren va aneo Imanov Naar nposlozadniren va aneo Imanov Naar nposložadniren va aneo Imanov	
/исьза//	itidarum (Tgodara) Gapines eer/appTerAuth/contblaptTerAuth/contblaptTerAuth.deat	_

- На листата каде се прикажува барањето, се одбира линкот Приказ.

	Критериуми за пребарувањ	e				No. 1 Sector
	Пребарај според ARN	Пребарај барање				15 55
	Пребарај според други и Вид на барање Подеца на барање Датум на регистрација од Датум на регистрација до Статум Мал производител на вино Мал производител на вино Мал производител на вино	parteparyeel Baparen sa nospar ka angusa Baparen sa nospar	V V			
			Избриши Пребарај бар	iāro0		
e						
				Запис	си на една страна: 20 🗸	
ARN *	Вид на барање	Подвид на барање	Датум на регистрација Ф	Craryc *	Дејства	
MK2000000000000000000000000000000000000	1 Барател за поврат на акциза	Корисници на обележано гасно масло во процес на производство	10.12.2020	Барањето е регистрирано	Прихаз	
	Concerns to provide the				6.11	
MK200000000000000088C	акциза	Гориво за индустриски цели	23.11.2020	Барањето е одоорено	LIDAK93	

Се отвора работната површина од барањето, и во полето Дејства се одбира Барање за измена на барањето или Барање за поништување (откажување) на барањето.

-

	Пребарување на барање за одобрение) Прикажи барање МК2000000000000000000000000000000000000	
-	» Приказ на барање	Историјат Дејства 🌏
All		Барање за измена на Барањето
	Акт: HK2000000000000000000000000000000000000	Барање за поништување на Барањето
	Баратолі: СЕЛОС ДОО Сколіє Длятуть на варагнястраціја: 10.12.0200 Статутс на баранос: Бараносто е регистрирано	-
	Царински орган на издавање	a second s
	Царинска испостава за надгледување Исозооо 🕞 Централна Уграва	

- Доколку се одбира Барање за измена, на работната површина се врши потребната измена или дополнување на барањето

- - -	Vinanto na Senkagooa centra inuanten Bogi da Senkagooa centra (1111111111) Tgancaturioa centra (2222222)	
•	У Логација на произвади во употреба	
9 		

- Следен чекор е да се кликне на Поднеси после кое се појавува следниот екран

-	The cost			
	🔶 Пребарување на барање за одобрени	рикажи барање MK20000000000000008931 Дарање за пронена		
-	 » Барање за измена на Барање	0	Продотем со проверки на бирање — Почетна ограница —	
9		📀 Барањето за измена е поднесено		1 Per-
-		Статус на ново барање: Барање за ставање на барањето во постапка на измена (Претходен статус: Бара	њето е регистрирано)	2.33

- Барањето добива статус Барање за ставање на барањето во постапка на измена

-			
-		Пребаруване на баране за одобрение Лрикажи барање МК2000000000000000000000000000000000000	
-	TOTA	» Приказ на барање Историјат 💡	
		АRN: ИК200000000000008331 Референтем број: 20201210-101048-669 Побаран жаја ка одобрение: Баракта на владат на жизка Пад на поврат: Корислици на обележано гасно масло во процес на производство	inter-
• •	- A	Баратоти: СРИСС ДОО Скопје Длуту на регисији - 10.12.2001 Статус на барање: Барање за ставање на барањето во лостапка на кзмена	
-		Удненети полныа	and the second s
-		Царински орган на кодавање Иловопола Централна Управа	

- Откако царинскиот службеник ќе ја прифати бараната измена, барањето повторно добива статус Барањето е регистрирано.

2	👚 Пребарување на барање за одобреник 🛛 Прикажи барање МК2000000000000000000000000000000000000	
	» Барање за измена на Барањето 🧔 Потруди	Подався
	АRN: НК/2000000000000000000000000000000000000	A CONTRACTOR
	Баратот: СРИСс ДОО Скопје Дотучки времцеји: 10.12.2020 Статус на барање: Варањето е регистрирано	- Alter
	Царински орган на издавање Калоново и Централна Управа	
E Q	Царинска испостава за надгледување МККОВООО 📷 Централна Управа	